

ΑΒΕΣΕΔΑΡ



ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΤΥΠΟΙΣ Π. Α. ΣΑΚΚΑΛΑΡΙΟΥ
1925

Додека Грција размислувала за повторно населување на Македонија со странски бегалци, нов развој на настани се подготвувал да излезе на површината на Македонија. Имено:

“Една книга, од голема важност за македонската лингвистика и историографија, била објавена во Атина; тоа бил букварот со наслов Абецедар (а, б, ц) /ABECEDAR (A B C)/, печатен на латиница и наменет за децата од македонското национално малцинство во Грција

- “Малцинството кое зборува на словенски јазик” како што сер Остин Чемберлин /Austin Chamberlain/, британски дипломат и делегат во Лигата на народите и сер Џејм Ерик Друмонд /James Erick Drumond/, генерален секретар на Лигата на народите, ги ословувале Македонците во Грција.” (Стр. 184, Воислав Кушевски, “Кон појавувањето на Абецедарот” во Магазинот “Историја” /Voislav Kushevski, “On the Appearance of the Abecedar” in Istorija magazine/, 1983, бр. 2).

“Во 1920 година, Грција, пред Лигата на народите, потпишала една спогодба која ја обврзува да им даде одредени права на малцинствата од негрчко потекло во Грција. Четири години подоцна, во 1924 година, по сугестија на Лигата на народите, Грција и Бугарија го потпишаа добропознатиот Калфов-Политис протокол, според кој Бугарија била обврзана на грчкото малцинство во Бугарија да му даде малцински права (јазик, училишта и други права), додека Грција, признавајќи ги Македонците од егејскиот дел на Македонија како “бугарско” малцинство, требала и ним да им ги даде нивните малцински права.

Оваа спогодба навидум била во голема корист на Бугарија, но кога во 1925 година грчката влада презела одредени конкретни мерки кон публикување на првиот буквар, создаден за спечифичните потреби на тоа малцинство, станало јасно дека нема основи врз кои Бугарија би можела, официјално, да биде заинтересирана за било какво “бугарско малцинство” или да очекува букварот да биде на бугарски, бидејќи тоа малцинства – иако зобрувало на словенски јазик - не било ниту бугарско ниту српско.”

Самиот факт што официјална Грција не ги гледала, ниту de jure ниту de facto, Македонците како бугарско малцинство, туку повеќе како посебна словенска група




ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ
ΠΡΩΤΑΡΧΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ



Macedonia and
Greece: The
Struggle to Define a
New Balkan Nation

Shea, John

Note: This is not the actual book cover





КРИСТО СТЕФОВ И



▣ **СЛАВЕ КАТИН**